

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на КЈП „Нискоградба“ Битола бр.01-365/1 од 26 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-78/20 од 28 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 13 јули 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2021-2023 година

1. На КЈП „НИСКОГРАДБА“ Битола се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 13,54 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 13,62 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 13,69 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 6,39%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 6,16%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 5,93%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 12,68 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 14,41 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 12,78 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 14,46 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 12,87 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 14,50 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

КЈП „Нискоградба“ Битола, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, бр.01-365/1 од 26 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-78/20 од 28 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата КЈП „Нискоградба“ Битола ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

КЈП „Нискоградба“ Битола во барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	5.198.618
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	1.740.311
Трошоци за осигурување на основни средства	345.144
Бруто плати	29.930.668
Други услуги	4.383.258
Останати и вонредни трошоци	4.797.877
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	368.051
Вкупно оперативни трошоци	46.763.927
Остварена просечна пондерирана тарифа	13,83

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	50.740.096	52.282.130	53.698.332
Амортизација	денари	12.517.991	13.811.799	14.846.361
Средства за ликвидност	денари	366.533	385.636	401.390
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	33.335.912	31.210.492	24.619.204
Принос на регулирани средства	денари	10.048.511	11.033.251	11.733.389
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	73.673.131	77.512.817	80.679.473
Количина	m ³	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Просечна тарифа	ден/m ³	14,11	14,81	15,39
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	13,19	13,80	14,32
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	15,04	15,82	16,47

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 8 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 3 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги од страна на КЈП „Нискоградба“ Битола беа доставени забелешки по однос на објавеното Предлог Решение и истите се делумно прифатени при донесување на Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола, за регулиран период 2021-2023 година.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1572/1 од 13 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	50.740.096	51.521.846	52.306.585
Амортизација	денари	9.616.139	9.359.819	9.091.752
Средства за ликвидност	денари	348.594	349.727	350.755
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	3.810.528	3.567.577	2.814.147
Принос на регулирани основни средства	денари	9.362.493	9.063.648	8.752.640
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	70.067.322	70.295.039	70.501.732
Количина	m ³	4.862.839	4.862.839	4.862.839
Просечна тарифа	ден/m ³	13,54	13,62	13,69
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	12,68	12,78	12,87
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	14,41	14,46	14,50

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 5.292.072 денари за 2021 година, 5.373.213 денари за 2022 година и 5.454.827 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.769.730 денари за 2021 година, 1.769.653 денари за 2022 година и 1.823.820 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 350.706 денари за 2021 година, 356.011 денари за 2022 година и 361.376 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 33.472.810 денари, додека за останатите две години се зголемени за стапка на инфлација и изнесуваат 33.974.902 за 2022 година и 34.484.525 денари за 2023 година;

5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.497.665 денари за 2021 година, 4.570.664 за 2022 година и 4.642.417 денари и за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.970.218 денари за 2021 година, 5.056.189 денари за 2022 и 5.138.618 за 2023 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 386.895 денари за 2021 година, 394.214 денари за 2022 година и 401.002 денари за 2023 година.

Амортизацијата на ново набавените сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто просечно за двете години изнесува 11,43%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 9.616.139 денари за 2021 година, 9.359.819 денари за 2022 година и 9.091.752 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 348.594 денари за 2021 година, 349.727 денари за 2022 година и 350.755 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2021 година изнесува 9.362.493 денари, за 2022 година изнесува 9.063.648 денари и за 2023 година изнесува 8.752.640 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид 11,43% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции финансирани од сопствени средства за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 3.810.528 денари за 2021 година, 3.567.577 денари за 2022 година и 2.814.147 денари за 2023 година.

Количината за сите три години од регулираниот период е утврдена согласно планираните количини за 2020 година согласно податоците доставени од КЈП „Нискоградба“ Битола, и тие изнесуваат 4.862.839 м³.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 13,54 ден/м³ за 2021 година, 13,62 ден/м³ за 2022 година и 13,69 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така, во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води КЈП „Нискоградба“ Битола треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Битола.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој КЈП „Нискоградба“ Битола ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 6,39% за 2021 година, 6,16% за 2022 година и 5,93% за 2023 година.

КЈП „Нискоградба“ Битола при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува КЈП „Нискоградба“ Битола да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-78/20
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски